



Тарифа на надоместоци за услугите во платниот промет со странство што ги врши Централна кооперативна банка АД Скопје

Тариф. Став	Вид на услугата	Основица за пресметка	Висина на надоместокот
1.	Плаќање во странство/ностро дознаки		
1.1.	Ностро дознака за домашно правно лице (SHA/BEN fees)	Износ на дознаката	0,25% (или мин. 500,00 ден. макс 61.200,00 ден.) + 300,00 ден SWIFT
1.2.	Ностро дознака за странско лице-нерезидент (SHA/BEN fees)	Износ на дознаката	0,25% (или мин. 10 ЕУР) + 5 ЕУР SWIFT
1.3.	Подигање девизи-ефектива за службен пат за домашно правно лице	Износ на трансакцијата	0,35% (мин. 500,00 ден. макс 12.000,00 денари)
1.4.	Подигање девизи-ефектива од странско лице-нерезидент	Износ на трансакцијата	0,4% мин. 10,00 ЕУР
1.5.	Ностро дознака за домашно физичко лице-резидент (SHA/BEN fees)	Износ на трансакцијата	0,25% (или мин. 300,00 ден. макс 61.500,00 ден.) + 300,00 ден SWIFT
1.6.	Ексл. ностро дознака за резидент (OUR fees),	Износ на трансакцијата	0,4% (или мин. 1300,00 ден. макс 70.000,00 ден.) + 300,00 ден SWIFT
1.7.	Ексл. ностро дознака за нерезидент (OUR fees),	Износ на трансакцијата	0,4% (или мин. 22 ЕУР макс 1200 ЕУР) + 5 ЕУР SWIFT
1.8.	Дознаки од резидент во корист на клиенти на Банката	Износ на дознаката	300,00 ден.
1.9.	Дознаки од нерезидент во корист на клиенти на Банката	Износ на дознаката	10,00 ЕУР
1.10.	Трансфер на девизи во домашни банки од сопствена на сопствена сметка(BEN,SHA,OUR fees)	Фиксен износ	1.200,00 ден. или 20,00 ЕУР
1.11.	Ностро дознака за плаќања кон клиенти на групацијата на ЦКБ (BEN,SHA,OUR fees)	Износ на дознаката	0,10% (или мин. 300,00 ден. макс. 2.000,00 ден.)
2.	Ностро акредитиви		
2.1.	Отварање покриен акредитив	Износ на акредитивот	0,3% + 300,00 ден. SWIFT (мин. 1.500,00 ден. макс. 29.700 ден.) тромесечно
2.2.	Отварање на непокриен акредитив	Износ на акредитивот	0,9% + 300,00 ден. SWIFT (мин. 1.500,00 ден. макс. 90.000 ден.) тромесечно
2.3.	Конфирмација на акредитив со ангажирање на странска банка	Износ на акредитивот	0,5% месечно
2.4.	Реализирање на акредитив (прием и обработка на документи) прифаќање и плаќање на акредитив	Износ на акредитивот	0,28% (мин. 500,00 ден.)
2.5.	Промена на услови во акредитивот	Фиксен износ	1.000,00 ден. + 300,00 ден. SWIFT
2.6.	Надомест при проверка и усогласување на документи со условите од акредитивот (доколку се неусогласени)	Фиксен износ	75 ЕУР или противвредност на износот за други валути
3.	Приливи од странство/лоро дознаки		
3.1.	Лоро дознака / прилив/ за домашно правно лице	Износ на дознаката	0,1% мин. 400,00 ден.
3.2.	Лоро дознака / прилив/ за странско лице	Износ на дознаката	0,1% мин. 10,00 ЕУР
3.3.	Внесување на девизи-ефектива од домашно правно лице	Износ	0,25% мин. 250,00 ден.
3.4.	Внесување на девизи-ефектива од странско лице-нерезидент	Износ	0,30% (мин. 10,00 ЕУР)
3.5.	Лоро дознака-Прилив-резидент физичко лице	Износ на дознаката	0,1% мин. 300,00 ден.
3.6.	Лоро дознака по основ на пензија за домашно физичко лице	Износ на дознаката	0,1% (мин. 300,00 ден.) Без провизија за износи до 7,5 еур
3.7.	Интерни безготовински лоро девизни дознаки во корист на клиенти на банката	Износ на дознаката	Без надомест
3.8.	Трансфер на девизи од домашни банки од сопствена на сопствена сметка	Фиксен износ	Без надомест
3.9.	Лоро дознака / прилив/ од клиенти на групацијата на ЦКБ	Износ на дознаката	Без надомест
4.	Лоро акредитиви		
4.1.	Отворен лоро акредитив	Износ на акредитивот	0,1% (мин. 1.200,00 ден. макс. 30.000,00 ден.)

Тариф. Став	Вид на услугата	Основица за пресметка	Висина на надоместокот
4.2.	Праќање и преглед на документи	Износ на акредитивот	0,2% + реален трошок за DHL
4.3.	Измена на акредитив	Фиксен износ	1,000.00 ден.
4.4.	Прилив по лоро акредитив	Износ на акредитивот	0,1% мин.300,00 ден.
5.	Ностро гаранции		
5.1.	Издавање на платежна гаранција		
5.1.1.	Издавање на платежна гаранција со покритие - депозит	Износ на гаранцијата	0,3% тромесечно + 300,00 ден. SWIFT (мин. 1.000,00 ден. макс. 30.000,00 ден.)
5.1.2.	Издавање на платежна гаранција без покритие	Износ на гаранцијата	1% тромесечно + 300,00 ден. SWIFT (мин. 2.000,00 ден. макс. 60.000,00 ден.)
5.2.	Издавање на чинидбена гаранција		
5.2.1.	Издавање на чинидбена гаранција со покритие-депозит	Износ на гаранцијата	0,3% тромесечно + 300,00 ден. SWIFT (мин. 1.000,00 ден. макс. 30.000,00 ден.)
5.2.2.	Издавање на чинидбена гаранција без покритие	Износ на гаранцијата	0,8% тромесечно + 300,00 ден. SWIFT (мин. 2.000,00 ден. макс. 60.000,00 ден.)
5.3.	Издавање на тендерска гаранција		
5.3.1.	Издавање на тендерска гаранција со покритие-депозит	Износ на гаранцијата	0,25% тромесечно + 300,00 ден. SWIFT (мин. 1.000,00 ден. макс. 30.000,00 ден.)
5.3.2.	Издавање на тендерска гаранција без покритие	Износ на гаранцијата	0,6% тромесечно+ 300,00 ден. SWIFT (мин. 2.000,00 д. Макс. 60.000,00 д.)
5.4.	Измена на гаранцијата	Фиксен износ	1.000,00 ден. + 300,00 ден. SWIFT
5.5.	Конфирмација од странска банка	Износ на гаранцијата	0,5% месечно
6	Лоро гаранции		
6.1.	Авизирање без обврска за банката	Износ на гаранцијата	0,1% (мин. 1.000,00 ден. макс. 30.000,00 ден.)
6.2.	Барање за наплата на гарантиран износ (протест на гаранција)	Износ на гаранцијата	0,1% (мин. 2.000,00 ден + реален DHL трошок)
6.3.	Измена на условите	Фиксен износ	1,000.00 ден.
7.	Инкасо документи		
7.1.	Обработка на ностро инкасо документи	Износ на документите	0,3% (мин. 2000,00 ден. макс. 30.000,00 ден.)
7.2.	Плаќање по ностро инкасо документи (како за дознака)	Износ на документите	0,25% (или мин. 500,00 ден.мак 61.200,00 ден.)+ 300,00д SWIFT
7.3.	Обработка на лоро инкасо документи	Износ на документите	0,3% (мин. 1.000,00 ден. макс. 30.000 ден) + реален DHL трошок
7.4.	Прилив по лоро инкасо документи (како обичен прилив)	Износ на документите	0,1% мин. 300,00 ден
8.	Платен промет во денари за нерезиденти		
8.1.	Денарски трансакции (одлив) кон резидент или нерезидент во други Банки	Износ на трансакција	0,1% (мин. 600,00 ден./ 10,00 ЕУР, макс. 30.000,00 ден./ 500,00 ЕУР)
8.2.	Денарски трансакции (прилив) на Нерезидент од други Банки	Износ на трансакција	Без надомест
8.3.	Денарски трансакции во корист на резидент/нерезидент во Банката (интерни трансакции)	Фиксен износ	150,00 ден. или 2,50 ЕУР
8.4.	Денарски трансакции помеѓу нерезиденти во Банката (интерни трансакции)	Износ на трансакција	300,00 ден. или 5,00 ЕУР
8.5.	Уплата на денари (ефектива) на сметка на нерезидент	Износ на трансакција	300,00 ден. или 5,00 ЕУР
8.6.	Исплата на денари (ефектива) од сметка на нерезидент	Износ на трансакција	0,20% мин. 300,00 ден. или 5,00 ЕУР
9.	Други надоместоци за платен промет со странство		
9.1.	Исправка на погрешни податоци	Фиксен износ	1.000,00 ден. + реален трошок
9.2.	Промена во инструкции	Фиксен износ	1.000,00 ден. + реален трошок
9.3.	Повлекување на налог	Фиксен износ	1.000,00 ден. + реален трошок

Тариф. Став	Вид на услугата	Основица за пресметка	Висина на надоместокот
9.4.	Издавање на потврди, дупликат документи и слично	Потврда	1.000,00 ден. + реален трошок за поштарина
9.5.	SWIFT – порака	Фиксен износ	300,00 ден. + реален трошок
9.6.	Административни трошоци за разгледување и консултации во врска со девизни акредитиви и гаранци	Фиксен износ	1.000,00 ден. + реален трошок
9.7.	Анализа на документи за идентификација на клиент правно лице-Нерезидент	клиент	25 ЕУР
9.8.	Активирање на ограничена сметка на клиент правно лице-Нерезидент	сметка	10 ЕУР
10.	Надоместоци за вршење на услуги на странски банки		
10.1.	Надомест за одржување на сметка	Сметка	Согласно договор
10.2.	Трансфер на средства во корист на сопствена сметка во друга банка	Трансфер	Согласно договор
10.3.	Трансфер на средства во корист на сметка на трета банка	Трансфер	Согласно договор
10.4.	Пренос на средства (MT 103) со Трошоци OUR	Трансфер	10,00 ЕУР за износ до 12.500 ЕУР, а за износи над 12.500 ЕУР 0,10% макс. ЕУР 75,00 + реален трошок
10.5.	Пренос на средства (MT 103) со Трошоци SHA/BEN	Трансфер	2,00 ЕУР
10.6.	Дополнителни услуги (измени по даден налог)	Согласно договор	Согласно договор
10.7.	Пренос на приливи од ЦКБ АД Софија кон клиенти на други домашни банки	Износ	0,1% мин 300,00 ден макс. 12.000,00 ден
11	Отворање, водење и затворање на сметки		
11.1.	Отворање на сметка на правно лице-Нерезидент	сметка	без надоместок
11.2.	Водење на сметка на правно лице-Нерезидент	месец	5 ЕУР
11.3.	Затворање на сметка на правно лице-Нерезидент	сметка	20 ЕУР

Скопје, Септември 2018 година

Централна кооперативна банка АД Скопје
